

I Осигурени ризици

1. Ова осигурување покрива:

(а) загуба или оштетување на осигурениот предмет кое

Разумно може да се препише на:

- Пожар или експлозија;
 - Сообраќајна или пловидбена незгода на превозното средство (заринкување, потонување, превртување, лизнување, лавини, удар, паќање на летало);
 - Земјотрес, вулканска ерупција, поплава, лавини, одрони, гром или луња.
- (б) загубата или оштетувањето на осигурениот предмет настанато со:
- Кражба или неиспорака на целиот пакет;
 - Навлегување на езерска или речна вода или дождовница во возилото, контејнер или во местото на вскладиштување;
 - Загубата или оштетување на осигурениот предмет настанато поради незгода паѓање на осигурениот предмет за време на натоварот или растоварот на возилото.

2. Ова осигурување покрива наградите за спасување и заедничка хаварија пресметана или одредена во согласност со одредбите од договорот за превоз и /или меродавното право и пракса, што е направено за да би се избегнала штетата или е во врска со тоа, како последица на било која причина освен оние кои се исклучени од ова осигурување наведени во клаузулите за исклучување или на друго место во овие услови.

II Штети исклучени од осигурување

1. Ова осигурување во никој случај не покрива:

- (а) загубата, оштетувањето или трошоците настанати при намерна постапка на осигуреникот;
- (б) вообичаено испарување, редовна загуба во тежина или запремина или вообичаено кршење на предметите со такви својства;
- (в) загубата, оштетување или трошок што произлегува поради недоволно или несоодветно пакување или неприпременост на осигурениот предмет;
- (г) загубата, оштетување или трошок настанат поради внатрешни маани или природни својства на осигурениот предмет;
- (д) загубата, оштетување или трошок што произлегува поради употреба на несоодветно возило или контејнер за сигурен превоз на осигурениот предмет, кога на осигуреникот или на неговиот службеник му било познато дека возилото и контејнерот во моментот на натоварување не било способно за сигурен превоз на осигурениот предмет;
- (ѓ) загубата, оштетување или трошок настанат поради задоцнување, дури и тогаш кога задоцнувањето настанало поради осигурениот ризик (освен трошоците кои се надоместуваат според клаузулата и/2 од овие услови);
- (е) намерно оштетување или намерно потполно или делумно уништување на осигурениот предмет со противправно делување на било кое лице или лица;
- (ж) загубата, оштетувањето или трошокот предизвикан со употреба за воени цели атомски или нуклеарни фисии и /или фузии или друго оружје со слично дејство односно со радиоактивна сила или предмети.

2. Ова осигурување на ја покрива загубата, оштетувањето или трошоците настанати поради:

- (а) војна, граѓанска војна, револуција, побуна, востание или други граѓански немири кои настанале поради тоа, или било кој непријателски акт од страна на воената сила или против неа;
- (б) заробување, заплenuвање, залог, ограничување или задржување, како и последица на тие акти или обид тие да се извршат;
- (в) заостанати мини, торпеда, бомби или друго воено оружје;

3. Ова осигурување не ја покрива загубата, оштетувањето или трошоците:

- (а) кои ги предизвикале штрајкувачите, работниците отпуштени од работа или лицата кои учествуваат во работнички немири, насилства или

граѓански немири;

(б) кои се последица од штрајкови, отпуштање на работници од работа, работнички немири, насилства или граѓански немири;

(в) кои ги предизвикале терористи или било кои лица кои делуваат со политички мотив.

III Траење на осигурувањето

Ова осигурување стапува во сила од моментот кога стоката ќе го напушта складиштето или местото на вскладиштување во местото наведено во оваа полиса како појдовно и се продолжува за време на вообичаениот тек на превозот и завршува со:

1. Испорака на стоката во складиштето на примачот или друго последно складиште или место на складиштување во одреденото место наведено во полисата, или со испорака во било кое друго складиште или место на складиштување, без оглед дали тоа се наоѓа во одреденото место наведено во полисата, или пред него кое осигуреникот го избрал за вскладиштување надвор од вообичаениот превоз за тоа, поради доставување или распределба со истек на рокот од 7 дена сметајќи од денот кога осигурената стока стигнала во одреденото место наведено во оваа полиса според тоа што ќе настапи.
2. Стоката останува осигурена и за време на чување во попатните складишта, но не подолго од 30 дена од денот на предавањето во складиштето.
3. Ако превозникот ја предаде стоката во јавното складиште поради тоа што постојат пречки за испорака, стоката останува осигурена за време на чување во јавното складиште, но не подолго од 14 дена од денот на предавањето во складиштето.
4. Ако превозникот ја предаде стоката во јавно складиште по налог на осигуреникот или лицето за кое осигуреникот одговара или по нивна вина, осигурувањето престанува со предавање на стоката во нивното складиште, освен ако поинаку не се договори.

IV Посебни одреби

Составен дел на договорот за осигурување склучен според овие Посебни услови за осигурување се Општите услови за осигурување на стоки при транспорт а доколку нивната содржина е во спротивност со овие Посебни услови, се применува соодветната одредба од Посебните услови.

За се што не е предвидено со овие Дополнителни услови важат Општите услови за осигурување на стоки при транспорт.